



МАКЕДОНСКОТО ЕТНИЧКО ПОТЕКЛО

За родниот град на светите браќа Кирил и Методија, Солун, постојат древни сведоштва дека во нивно време претежно бил населен со Македонци. Великоморавската мисија на светите браќа била со изразено антибугарски карактер.

Пишува:
Александар ДОНСКИ



Продолжуваме со детерминирањето на етничкото потекло на светите браќа Кирил и Методија. Дури и за нивниот татко Лав

некои македонски историчари сметаат дека бил етнички Грк (!?). Дека и ваквото тврдење е бесмислено ќе покажеме во продолжението.

Познато е дека во Солун (но и во Македонија) никогаш масовно не се населиле етнички Грци. Уште од старите времиња Солун бил населен со етнички антички Македонци. Се разбира дека некои од нив, поради разни околности, биле нарекувани **Грци, Ромеи** и сл., но факт е дека тие биле етнички антич-

ки Македонци. Притоа, мнозинството солунчани дури и околу еден век по раѓањето на таткото Лав, себеси се декларирале како Македонци! Доказ за ова е делото под наслов: **"За заземањето на Солун"** од солунскиот писател Јован Каменијат, објавено во 904 година. Во врска со градот Солун, Каменијат напишал:

Нам, пријателу, татковина ни е Солун... Тоа е првот и најголем град на Македонците!

Интересно е и тоа што пречарот на Јован, кој гласел "Каменијат", очигледно е истоветен со денешната македонска придавка **Камениот**, иако несомнено тој бил потомок на античките Македонци, затоа што во тоа време Солун сè уште не бил освоено од Словените.

Па, како тогаш е можно Лав да бил **Грк**, а сите негови

сограѓани Македонци? Доколку и натаму се тврди дека таткото на светите браќа бил етнички **Грк**, се создава еден збунувачки и нелогичен редослед за етничкиот состав на Солун.

Според ваквиот редослед, во времето на античка Македонија во Солун живееле Македонци, но во IX век (т.е. во времето кога се родил таткото Лав) во овој град живееле - **Грци** (!?). И конечно, еден век подоцна (X век), во Солун повторно почнале да живеат Македонците (!?). Ваквата бесмислица индиректно ја прифатија повеќемината наши историчари (дури и политичари), кои тврдат дека таткото на светите браќа бил етнички **Грк** (!?). Сите тие треба да знаат дека во Солун никогаш не дошло до масовно населување на Грци. Според тоа, етнички Грци во Солун во IX век - немало. Особено затоа што дури и во X век Солун сè уште бил третиран како најголем град на Македонците.



МАКЕДОНЦИТЕ - ЖИТЕЛИ НА СОЛУН

Од сè ова заклучокот се наметнува сам по себе. Огромното мнозинство жители на Солун (но и на Македонија), кои во тоа време биле нарекувани **Грци, Ромеи** и слично, всушност биле крвни потомци на етничките антички Македонци. Значи, таткото на светите браќа (како жител на Солун) не можел да биде ништо друго освен крвен потомок на античките Македонци, без разлика на тоа кој јазик тогаш го збору-

вал и како другите го нарекувале. Таква била и нивната мајка Марија која, исто така, потекнувала од старо македонско благородничко солунско семејство. Од сè ова произлегува дека светите браќа се чисти етнички Македонци



О НА СВ. КИРИЛ И СВ. МЕТОДИЈА



и во цела Европа, тоа нас Македонците треба да нè радува, бидејќи светите браќа се наши, македонски етнички и културни предци. Се разбира, доколку тоа славење не се злоупотребува преку искривување на вистината за нив.

Да кажеме збор-два и за уште некои малку познати моменти во врска со Кирило-Методиевото време, за кои денес во Бугарија се избегнува да се зборува во пошироката јавност. Овие моменти упатуваат на претпоставката дека Великоморавската мисија најверојатно била мисија со изразено антибугарски карактер (ваквата претпоставка прв пат во нашата јавност ја презентира академик Блаже Ристовски)! Од каде, пак, сега ова?

Денес, од пошироката јавност во Бугарија се крие еден мошне значаен момент кој ќе ги изненади и многумина наши неупатени читатели. Имено, се работи за фактот дека токму во времето на Великоморавската мисија, која ја презеле светите браќа Кирил и Методија, Бугарија се наоѓала во војна со Великоморавија т.е. со државата на која отишле да ѝ укажат помош солунските свети браќа!

Во тоа време интересите во Централна и во Југоисточна Европа биле поделени, главно, меѓу германската држава (на чело со Људевит Германски) и Византија. Некаде меѓу нив се наоѓале **словенска** Великоморавија и паганска Бугарија. Германија (Франките) претендирала на Вели-

коморавија, поради што вршела чести воени упади на нејзината територија, а се обидувала и духовно да влијае над населението т.е. да го германизира. Во ваквите обиди Германија ѝ понудила воен сојуз на Бугарија. Таа ја при-

фатила понудата на Германија, поради што во 863 година Борис ѝ објавил војна на Великоморавија. На великоморавскиот кнез Ростислав не му останало ништо друго освен да побара воена и духовна помош од тогашниот најсилен германски и бугарски ривал - Византија. Се разбира, поради конфронтациите со тогашна Бугарија, Византија со задоволство му

ко заштита против германизирањето.

Значи, да заклучиме дека антибугарскиот карактер на мисијата на светите браќа може да се согледа преку следниве моменти:

- 1) Светите браќа биле упатени како помош од страна на Византија во Великоморавија - земја против која тогашна Бугарија војувала!
- 2) Светите браќа биле ло-



укажала помош на Ростислав. Затоа во 864 година Византија ѝ објавила војна на Бугарија. Откако војнички го поразила Борис, го принудила да го раскине договорот со Германците и да се откаже од војната против Великоморавија.

ВИЗАНТИСКАТА ПОМОШ НА ВЕЛИКОМОРАВИЈА

Што се однесува на духовната помош против германско-бугарскиот заговор против Великоморавија, Византија ги испратила светите браќа за да ги поучат великоморавските **Словени** да пишуваат на **словенски**, ка-

јални граѓани на Византија (доказ: високото место кое Свети Методија го имал во воената структура на Византија, а овде е и нивното одредување како доверливи личности во великоморавската мисија), а во тоа време нивната татковина Византија се конфронтирала и војувала против паганска Бугарија.

3) Во тоа време во паганска Бугарија христијаните биле прогонувани, а светите браќа тргнале токму во христијанска мисија и тоа како помош на тогашниот бугарски воен непријател - Великоморавија.

(продолжува)

и како такви треба да бидат третирали во науката, кога се зборува за нивното етничко потекло.

Што се однесува на денешното славење на светите браќа Кирил и Методија не само во Бугарија, туку речиси